



Република Северна Македонија  
Министерство за финансии

Архивски број:

03-8027/1

Датум:

19-08-2024

Друштво за градежништво, производство,  
трговија и услуги ДАКОС ГРОУП ДООЕЛ

Бр. 0307-094

26.08 2024 год.

СКОПЈЕ

ДОГОВОР  
за јавна набавка на услуги –  
транспорт и селидба

Склучен помеѓу:

- МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ, со седиште на улица „Даме Груев“, бр.12 - Скопје, претставувано од м-р Гордана Димитриеска-Кочоска, министер за финансии, во натамошниот текст: договорен орган и
- Друштво за градежништво, производство, трговија и услуги ДАКОС ГРОУП ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул.„Ибе Паликуќа“ бр.6 во Скопје, претставувано од Костадин Настовски, управител, во натамошниот текст: носител на набавката.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ

Член 1

Предмет на овој договор се услуги за транспорт и селидба за потребите на Министерството за финансии, кои ќе се вршат по потреба, во се според понудата на носителот на набавката по огласот бр.11371/2024.

Предметната набавка од став 1 на овој член ги опфаќа следниве видови на услуги:

- заштитување на опремата и документацијата со соодветна амбалажа за заштита со цел да се спречи оштетување при пренесувањето;
- обезбедување на картонски кутии во количина која ќе ја определи договорниот орган за пакување на документацијата која ќе се преселува;
- преселување на опрема и документација од една до друга локација на подрачјето на град Скопје, со користење на рачни колички и платформи, за кои обврска да ги обезбеди има носителот на набавката. Услугата опфаќа пренесување на опрема и документација од просторијата од каде што треба да се дислоцираат до просторијата каде што треба да се лоцираат (вклучително утовар и истовар) и



Република Северна Македонија

Министерство за финансии

- транспорт со товарни возила (кога местото на утовар е оддалечено од местото на истовар над 500 метри). Преселувањето на опрема и документација од една во друга локација надвор од градот Скопје каде што се сместени подрачните одделенија на Управата за имотно - правни работи и трезорските канцеларии на Министерството за финансии, по потреба на договорниот орган. Видовите на опремата и документацијата што може да биде предмет на селидба ќе бидат утврдени во согласност со потребите на договорниот орган, а ќе се дефинираат во писмените порачки на договорниот орган.

## II. ВРЕДНОСТ НА ДОГОВОРОТ

### Член 2

Единечните цени за извршување на услугата предмет на овој договор се дадени во Прилог 1 кон договорот.

Единечните цени се крајни, фиксни и непроменливи се до конечното исполнување на договорот и во нив се вкalkулирани сите трошоци кои ги има носителот на набавката за преземање на опремата од просториите, утовар, пренесување, истовар и сместување во посочените простории, демонтирање и повторно монтирање на опремата која е составена од два или повеќе сегменти, како и транспортните трошоци за превоз на опремата без оглед на оддалеченоста од местото на утовар до местото на истовар.

На единечните цени, како и на вкупниот износ за плаќање при фактурирањето, се пресметува данок на додадена вредност според пропишаната стапка.

Вкупната максимална вредност на договорот изнесува 300.000,00 денари, без пресметан данок на додадена вредност.

На износот од ставот 4 на договорот се пресметува ДДВ во износ од 54.000,00.

Вкупната максимална вредност на договорот со пресметан данок на додадена вредност изнесува 354.000,00 денари.

Договорниот орган не е обврзан да го реализира целиот износ од став 4 на овој член.



### III. ГАРАНЦИЈА ЗА НАВРЕМЕНО И КВАЛИТЕТНО ИЗВРШУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

#### Член 3

Носителот на набавката е должен заедно со потпишаниот договор да достави банкарска гаранција за навремено и квалитетно извршување на договорот.

Банкарска гаранција за навремено и квалитетно извршување на договорот треба да биде во висина од 10% од вкупната вредност на договорот со пресметан данок на додадена вредност и да е со важност до целосно реализирање на договорот.

Со банкарската гаранција за навремено и квалитетно извршување на договорот носителот на набавката безусловно гарантира за целосно, квалитетно и навремено извршување на обврските по овој договор.

Банкарската гаранција за навремено и квалитетно извршување на договорот треба да биде безусловна, неотповиклива и на прв повик наплатлива од страна на договорниот орган, треба да биде издадена од банка со седиште во Република Македонија или од странска банка.

Недоставување на банкарската гаранција претставува основ за раскинување на овој договор.

Договорниот орган се обврзува на носителот на набавката да му ја врати банкарската гаранција за навремено и квалитетно извршување на договорот во рок од 14 (четиринаесет) дена од денот на целосното реализирање на договорот.

Договорниот орган нема да ја врати банкарската гаранција за навремено и квалитетно извршување на договорот и ќе бара нејзино активирање од банката која ја има издадено, доколку предметната набавка не е реализирана според одредбите од договорот.

Во случај носителот на набавката поради непредвидени околности (виша сила или други оправдани причини) да не можел да ја изврши услугата, договорниот орган нема да бара активирање на банкарската гаранција, доколку носителот на набавката достави писмено образложение до договорниот орган во кое ќе ги наведе причините за неизвршената или ненавремено извршената услуга, а образложението биде писмено прифатено од страна на договорниот орган.



#### IV. ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ДОГОВОРОТ

##### Член 4

Договорот се склучува за период од 12 (дванаесет) месеци од 23.09.2024 година или до неговото вредносно исполнување.

#### V. НАЧИН И РОК НА ИЗВРШУВАЊЕ НА УСЛУГИТЕ

##### Член 5

Услугите предмет на овој договор ќе се извршуваат по потреба, врз основа на претходна писмена порачка од страна на договорниот орган во која ќе биде содржана спецификацијата на опремата што треба да се пренесе, како и почетната и крајната локација.

Договорниот орган нема обврска да порача преселување на сите видови опрема наведени во техничките спецификации.

Вкупниот износ на сите порачки не смее да ја надмине вкупната максимална вредност на договорот утврдена во член 2 став 4 од овој договор.

Носителот на набавката е должен да го извршува преселувањето, односно транспортот на опремата и/или документацијата со соодветни средства за пренесување на опрема и документација, соодветно спакувана и заштитена од евентуални оштетувања.

Опремата и документацијата што треба да се преселува треба да се зема од просториите во кои е лоцирана и да се внесува во просториите кои ќе бидат посочени од страна на договорниот орган.

Преселувањето на опремата и документацијата може да биде во ист објект од едни простории во други или од еден објект во друг на различни локации.

##### Член 6

При пренесување на опрема која е составена од два или повеќе сегменти, заради полесно пренесување и неоштетување на опремата, потребно е носителот на набавката да изврши демонтирање на деловите и нивно повторно монтирање по извршеното преселување.

##### Член 7

Времето за извршување на услугата зависи од содржината на работата која треба да биде извршена, но истото не треба да биде подолго од 24 работни часа согласно работното време кое важи за договорниот орган.



Република Северна Македонија

**Министерство за финансии**

Рокот за извршување на услугата предмет на овој договор не треба да биде подолг од 3 (три) дена сметано од денот на приемот на писмената порачка од договорниот орган.

**Член 8**

Носителот на набавката се обврзува предметната услуга да ја извршува sukcesивно, според периодичните потреби на договорниот орган, а по претходно доставени порачки од страна на Министерството за финансии, со конкретни инструкции за постапување.

**Член 9**

Носителот на набавката се обврзува при пренесувањето на опремата и документацијата од една на друга локација да користи наменски транспортни средства (рачни колички, виљушкари, платформи и други соодветни средства за пренесување) и наменски товарни возила, а се со цел опремата и материјалите што ќе се пренесат да ги сочуваат своите естетски и функционални карактеристики.

Носителот на набавката се обврзува дека при преселување на опремата и документацијата ќе користи товарно возило кое одговара на видот, големината и типот на опремата и документацијата.

Во случај на оштетување на опремата и документацијата, носителот на набавката е должен во рок од 15 (петнаесет) дена да ја надомести направената штета и истата ќе се пресметува процентуално од пазарната вредност на стварите.

Во случај на губење на опремата носителот на набавката е должен во рок од 15 (петнаесет) дена, во целост да ја надомести вредноста за изгубените ствари според нивната пазарна вредност, за што ќе се изготви посебен записник.

**Член 10**

Договорниот орган во секоја поединечна порачка ќе определи лице/а кое ќе го следи реализирањето на порачката и ќе води сметка за исполнувањето на барањето на договорниот орган, како и квалитетот на извршената услуга.

За извршената услуга двете страни составуваат и потпишуваат записник или работен налог кој истовремено ќе биде доказ дека работите се извршени во целост, според барањата на договорниот орган.

**VI. НАЧИН И РОК НА ПЛАЌАЊЕ**

**Член 11**

Плаќањето ќе се врши по секоја извршена услуга, а врз основа на доставената фактура од страна на носителот на набавката.

5



Република Северна Македонија

Министерство за финансии

Договорниот орган ќе го врши плаќањето за извршената услуга во рок од 30 (триесет) календарски денови од денот на приемот на фактурата во писарницата на договорниот орган.

Фактурата за извршената услуга се доставува на договорниот орган на следнава адреса: Министерство за финансии, ул. „Даме Груев“ бр.12, Скопје.

Кон фактурата за плаќање задолжително се приложува записник или работен налог за извршената услуга, потпишан со полно име и презиме од лицата определени од договорниот орган и претставници на носителот на набавката.

Записникот/работниот налог, покрај останатото, треба да содржи податоци за вкупната преселена количина по видови на опрема и документација, искажана во парчиња.

Доколку фактурата не ги содржи сите документи и податоци од овој член, истата нема да биде платена и ќе биде вратена на носителот на набавката заради корекција или докомплетирање.

## VII. ОБВРСКИ НА НОСИТЕЛОТ НА НАБАВКАТА

### Член 12

Носителот на набавката се обврзува дека ќе ги извршува услугите навремено и квалитетно согласно прифатената понуда и пропишаните стандарди за ваков вид на услуга.

Носителот на набавката е должен да се придржува кон рокот за извршување на предметните услуги кој е дефиниран во член 7 од овој договор.

## VIII. ОБВРСКИ НА ДОГОВОРНИОТ ОРГАН

### Член 13

Договорниот орган се обврзува за секоја потреба од преселување на опрема и документација да му достави писмена порачка на носителот на набавката.

Писмената порачка од став 1 на овој член треба да ги содржи најмалку следниве податоци:

- видот типот и евентуално количината на опремата што треба да се преселува;
- адреси и точни податоци за просториите од кои треба да се изнесе опремата и за просториите каде што треба да се пресели и внесе опремата;
- лица кај договорниот орган што ќе бидат одговорни за следење на пренесувањето на опремата и документацијата.



Република Северна Македонија

Министерство за финансии

Доколку не може да се определи количината во порачката истата ќе се определи на лице место со што за истото се изготвува записник потпишан од двете договорни страни.

Договорниот орган е должен при секое преселување на опрема и документација да води сметка за возилото со кое се транспортира стоката и истото задолжително треба да соодветствува на потребата видот, типот и големината на опремата и документацијата за преселување со цел соодветно и целовито извршување на услугата.

#### Член 14

Договорниот орган се обврзува дека плаќањето ќе го врши во рокот утврден во член 11 од овој договор.

### IX. УСЛОВИ ЗА РАСКИНУВАЊЕ И ПРЕКИНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

#### Член 15

Овој договор може да се раскине спогодбено во согласност на двете договорни страни.

#### Член 16

Овој договор може да се раскине и еднострано поради непридржување или неисполнување на договорните обврски утврдени со овој договор.

Договорната страна која поради непридржување или неисполнување на договорните обврски го раскинува договорот, должна е тоа да и го соопшти на другата договорна страна без одлагање во писмена форма.

Договорот се смета за раскинат со денот на приемот на известувањето за раскинување на договорот.

Доколку дојде до раскинување на договорот поради неисполнување или ненавремено исполнување на обврските на договорот од страна на носителот на набавката, носителот на набавката ќе биде одговорен за евентуалната штета што би ја предизвикал на договорниот орган како директна или индиректна последица на неговото работење.

#### Член 17

Кога една од договорните страни нема да ја исполни својата обврска, договорната страна може да бара исполнување на обврската од другата договорна страна или да го раскине договорот, а во секој случај има право на надомест на штетата.





Република Северна Македонија

Министерство за финансии

### Член 18

Кога договорната страна нема да ја исполни својата обврска во определениот рок, другата договорна страна може да и остави примерен дополнителен рок за исполнување на обврската.

Рокот од став 1 на овој член може да биде продолжен само по писмено барање на носителот на набавката и писмена согласност од договорниот орган.

Ако договорната страна која не ја исполнила својата обврска во определениот рок, не ја исполни обврската ни во дополнителниот рок, другата договорна страна може да го раскине договорот.

## X. ВИША СИЛА

### Член 19

Ниту една од договорните страни нема да биде одговорна за неисполнување на обврските од овој договор до кое би дошло заради виша сила.

Под виша сила се подразбираат настани или околности на кои договорните страни не можат да влијаат и се надвор од нивната контрола, а го попречуваат нормалното извршување на договорот (елементарни непогоди, воени дејства, граѓански немири, штрајкови и сл.).

Вишата сила не вклучува настан што е предизвикан од небрежност или намерна активност што би предизвикала застој во извршувањето на обврските од договорот.

Ако една од договорните страни е спречена да ги исполнува своите обврски заради виша сила, должна е веднаш писмено да ја извести другата страна, со наведување на причините за вишата сила и по можност обезбедување на соодветен доказ.

За времетраењето на вишата сила сите права и обврски од овој договор мируваат.

Договорните страни се обврзуваат на ист начин да ја известат договорната страна за повторното воспоставување на нормални услови за извршување на договорот, односно за престанокот на дејството на вишата сила.


По отстранувањето на вишата сила договорот продолжува да се реализира.

## XI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

### Член 20

Изменувања и дополнувања на договорот можат да се вршат со заедничка согласност на договорните страни по писмен пат.





Прилог 1 кон договорот за транспорт и селидба – Единечни цени

РБ.	Цени за превоз на опремата по км, цена за 1 м <sup>3</sup> и цена за картонска кутија за ситен инвентар и документација	Единечни цени без ДДВ
1.	Цена за транспорт од 500 м. до 2 км. (во Скопје)	5.000,00
2.	Цена за 1 км. (во Скопје) при транспорт на оддалеченост над 2 км.	900,00
3.	Цена за 1 км. (надвор од Скопје)	80,00
4.	Цена за 1 м <sup>3</sup>	1.780,00
5.	Цена за картонска кутија за пакување на ситен инвентар и документација	90,00

